


УПАТСТВО ЗА ЗАКАЖУВАЊЕ НА ЛАБОРАТОРИСКИ УПАТ ЗА РЕАЛИЗИРАЊЕ НА ЦЕЛИ

За закажување на лабораториски упат за реализирање на цели треба да го отворите прозорецот за закажување на лабораториски упати (исто како досега што сте закажувале) и таму е додадено ново кпче „Закажи во ФЗОМ за реализирање на цели“



Откако ќе ја изберете институцијата и лабораториските услуги кои треба да му се направат на пациентот се клика на копчето „Закажи во ФЗОМ за реализација на цели“. Потоа ќе ви се појави еден црн прозорец и ќе ви се појават податоци од картичката (картичката мора да биде во читачот) се клика на ОК.



Откако ќе кликнете ОК ќе ви го побара пинот од картичката и откако ќе го внесете ќе ви покаже дека закажувањето е во ред и упатот можете да го испратите.

Со почит
Тимот на КА-СОФТ